

На конференцијата во Скопје многумина ни се претставија како пријатели и ја поддржаа нашата интеграција во Алијансата, но очигледно само Турција ни е вистински пријател, и заради неа во НАТО се слуша името Македонија, иако и бугарските и словенечките пријатели тоа одамна ни го ветуваа...



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



ДАЛИ УЧЕСНИЦИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА  
ЌЕ БИДАТ ДОСЛЕДНИ НА ИЗЈАВИТЕ?

Премногу оптимистички прогнози за зачленувањето на Македонија во северноатлантската Алијанса. Речиси, без исклучоци, сите учесници на конференцијата "НАТО-Букурешт и потоа", во Скопје, а на која учествуваа претставници на парламентарните комисији за надворешни работи и одбрана на земјите-членки на Алијансата, земјите од А-3 групата и Партнерството за мир од регионот, се согласија дека нашава земја заслужува да добие покана за НАТО. Сепак, остана дилемата, но и прашањето дали позитивните впечатоци кои со себе ќе ги понесат македонските гости, ќе ги упатат на вистинска адреса. Поконкретно, колку ќе бидат доследни на изјавите дека ќе им предложат на своите земји да инсистираат Македонија да ја добие поканата на букурешкиот Самит, како и ветувањето дека во нивните парламенти во најбрз можен рок неа и ќе ја ратификуваат. Иако, сите во себе ја посакуваме македонската иднина во Алијансата, можеби ќе беше многу подобро ако како домаќини покажавме извесна доза на воздржаност во поглед на финалето на букурешкиот Самит, за да не се изненадime од крајниот исход дека попусто сме се радувале.

Многумина коментираат и го препорачуваат македонскиот модел во однос на НАТО интеграцијата, но вистината е дека никој не би сакал да се најде во ситуација во која сега е Македонија, односно никому не би му било пријатно да го условаат и да бараат да си го смени уставното име. Некои наши пријатели забележаа дека на нивниот пат кон НАТО имале многу повеќе услови од македонскиот - промена на името, меѓутоа тие како свесно да забораваат дека менувањето на името е превисока цена за влез во Алијансата. Всушност, во прераната еуфоричност за НАТО како да се подзаборави најавеното грчко вето за македонскиот прием. Во овој момент сите се декларираат како добри

# ШТО АКО НИ ГО "ПРИЈАТЕЛИТ НÈ ПОТЧУКНА

## ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА

пријатели за наше што побрзо интегрирање во Алијансата, но изјавите треба да ги прифаќаеме со резерва, зашто сè уште е рано да бидеме сигурни во она што тие го кажуваат. Има и такви кои ни тврдат дека за "приемот на Македонија во НАТО нема да прифатат никакви дополнителни услови за Македонија", како што изјави унгарскиот претседател на парламентарната Комисија за надворешни работи, Золтан Немет. Претставниците на парламентарните на Холандија и на Полска, Фред де Граф и Јан Павличек, истакнаа дека тие ќе ја поддржат Македонија за членството во Алијансата, а ратификацијата во сите парламенти на земјите-членки ќе оди многу брзо. Сепак, времето ќе покаже дали навистина биле на наша страна. Во овој момент, како што забележа еден македонски пратеник, само Турција ни е вистински пријател, и заради неа во НАТО се слуша името Македонија, иако и бугарските и словенечките пријатели тоа одамна ни го ветувале. Сепак, да се надеваме дека ниту еден од нив нема да подлегне на грчките закани или, во краен случај, ќе ја притиснат Грција да даде дополнително време за да се реши спорот во периодот до ратификацијата на поканата за НАТО.

Во моментите кога Косово ја прогласи независноста, факт е дека новото проширување на НАТО со земјите од Јадранската група ќе значи трајна стабилност на Балканот. А можеби и ќе ја демантира констатацијата која одамна важи за овој регион, односно за Балканот како "буре барут". Но, исто така, факт е и дека Македонија направи многу на овој пат, во однос на реформите во одбраната, како и во општествено-политичкиот живот. Собранието донесе Декларација за пристап во НАТО уште во 1993 година, за денес земјите од регионот да ги усвојат сите морални, историски, политички и културни вредности на Европа. Всушност, како што потенцира и собранискиот спикер, Љубиша Георгиевски, Македонија истовремено додека одговарала европски на сите предизвици од мирното отцепување од Југославија до денес, одговарала и на повикот на нејзината егзистенцијална суштина како држава: да биде залог на мирот на овој не секогаш мирен регион. Неодамна во законодавниот дом едногласно беше усвоена и Декларација за наше полноправно членство во НАТО.

"Длабоко верувам дека со поканата за членство на Македонија, Хрватска и

Албанија, Алијансата уште еднаш ќе ја потврди својата историска улога и ќе обезбеди траен мир во регионот".

Иако нашето зачленување во Алијансата беше условено со низа реформи и иако сите учесници на Конференцијата се согласија дека ја заслужуваме поканата, сепак конечната одлука ќе биде политичка.

"Македонија ги исполнува сите критериуми за добивање покана за НАТО, солидно придонесува во мировните операции. Сега е политичка одлука на сојузниците, но името е билатерално прашање меѓу Македонија и Грција", изјави Боб Симонс, заменик-помошник генерален секретар на НАТО.

"За жал, Македонија во овој историски момент на регионот, и покрај позитивните оценки за постигнатиот прогрес, се соочува со обид од една земја-членка на НАТО да биде спречена да

венија, истакна дека Македонија постигнала значаен успех на секое поле и очекува Самитот во Букурешт да ги отвори вратите за новите земји-аспиранти за членство, кои ги исполнуваат сите обврски кои ги бара Алијансата.

## ЗАКЛУЧОЦИ

Пред букурешкиот Самит НАТО се соочува со задача да се адаптира на новите предизвици. Станува збор за прашањата како борба против тероризмот, енергетската безбедност, ракетната одбрана и други прашања.

Сумирајќи ги заклучоците од Конференцијата, претседателката на македонската Комисија за надворешна политика, Флора Кадриу, потенцира дека во дискусиите било укажано на неопходната потреба од засилување на односите меѓу НАТО и ЕУ на највисоко

пата поминаа низа години во сериозни подготовки за членство. Јадранската повелба за партнерство меѓу овие три земји и САД се потврди како исклучително значаен инструмент за остварување на индивидуалните и заедничките достигнувања за целосна евроатлантска интеграција. Меѓу другото, тоа се изрази и се изразува со задолжителниот придонес на војниците во операциите и мисиите и во Ирак и во Авганистан... Беше укажано и на улогата на НАТО во креирањето на безбедноста и стабилноста на Косово, а при тоа се нагласи дека во оваа исклучително сложена ситуација е потребно да се делува со ладна глава, со цел да се одмине насилиството и повторното враќање на регионот во меѓуетнички судири".

Владимир Горчев, претседател на Комисијата за одбрана и безбедност, обраќајќи им се на учесниците, потенцира:

"Вашите влади за два месеца треба да донесат важна одлука. Во Букурешт ќе треба да гласаат, да ја поддржат одлуката оваа земја да стане членка на НАТО. Се носи одлука за два милиона луѓе кои сакаат просперитет, сигурна иднина и ги делат истите надежи и верувања кои ги имаат вашите граѓани. Треба да се донесе одлука која ќе биде благородна, оправдана и основана, бидејќи македонските граѓани тоа го заслужуваат. Знам дека агендите ви се обременети, распоредите преполни, но побрзата ратификација ќе биде охрабрување за сите нас, затоа што таму каде што е најтешко нашите војници се рамо до рамо со вашите војници и тие веќе функционираат како НАТО армија. Во дискусиите беше нагласен напредокот во изградбата на интегрирано мултиетничко општество, како и позитивното искуство кое предизвикува интерес во регионот и пошироко. Нашиот модел им го препорачуваме на сите оние кои ги имаат предизвиците на различноста. Сакаме успешната приказна на Источниот Балкан да ја повториме и на Западниот Балкан, затоа што стабилноста на некоја земја не е само индувидуална туку е регионална стабилност. Следејќи го искуството на земјите од Централна и Источна Европа, Јадранската група е подготвена за проширување и поддршка на сите земји во овој регион и надвор од него на нивниот пат кон Алијансата, затоа што предностите на НАТО се нешто што треба да го имае и во северна Америка и во цела Европа".

# СВРТАТ ГРБОТ Е" КОИ СЕГА А ПО РАМО?!

стане дел од семејството, со што истовремено се спречува Алијансата да ги оствари своите приоритети", потенцира премиерот Никола Груевски.

"По мое видување, Албанија, Хрватска и Македонија ги исполнија критериумите и треба да им бидат понудени покани во Букурешт. Овие три земји имаат повеќе оперативно искуство со НАТО отколку силите на Полска, Унгарија и Чешка, кога тие влегоа во Алијансата", вели Јан Бжежински, поранешен заменик-секретар за одбрана.

Според Брус Џексон, претседател на Проектот за транснационални демократии, постои голема врска меѓу поканата за членство и прашањето со името, но тој смета дека Македонија и Грција се блиску до решение за ова прашање и дека исходот се очекува пред Самитот во Букурешт. И Брајан Бергант, амбасадор на Република Сло-

политичко ниво и на институционален начин, преку кој ќе бидат надминати предизвиците не само на воен план, односно потребно е да се засили цивилната компонента во мисиите на безбедност.

"НАТО - дополнува таа - се потврди како клучен играч на глобален план во решавањето на низа кризни состојби во светот, што дојде до израз во поддршката на Авганистан да стане стабилна држава. Политиката на НАТО на отворени врати беше поздравена во текот на расправата, при што оптимистички се очекувањата дека на Самитот ќе бидат донесени вистински одлуки. Длабоко сме убедени дека тоа ќе има исклучително стабилизирачко значење за нашиот турбулентен регион и ќе биде од пошироко стратешко значење за унапредувањето на политиката на идното проширување. Земјите во А-3 гру-

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: POD 075XXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА  
075 14 14 42  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: SON помни  
Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот